



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 14 јуни 1954
Број 19 Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

94

На основа точка 4 од глава XIX на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1954 година, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАПЛАТАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ТУТУНОТ

1. Данок на промет на тутунот плаќаат индивидуалните и задружните производители на тутун.

Данокот на промет на тутунот се плаќа за тутунот произведен во 1954 година.

2. Данокот на промет на тутунот се пресметува и наплатува од претпријатијата овластени за откуп на тутунот и тоа при самиот откуп на тутунот.

3. За пресметување на даночната основа на данокот на промет на тутунот се зема купопродажната цена што овластеното откупно претпријатие и производителот ќе ја утврдат при купопродажбата на тутунот.

4. Претпријатието за откуп на тутун е должно наплатениот данок во рок од 5 дена да го внесе во Народната банка на ФНРЈ и тоа 50% во полза на Републичкиот инвестиционен кредитен фонд, а 50% во полза на народниот одбор на околицата односно градот или градската општина со посебни права на чие подрачје е произведен тутунот.

Број 66

9. IV. 1954 година.

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

95

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ согласно член 13 буква г од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови по подадената пријава за оснивање и работа на Здружението на дипломираните сестри на НРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СЕСТРИ НА НРМ

Се одобрува оснивањето и работата на Здружението на дипломираните сестри на НР Македонија, со седиште во Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Бр. 677

21 јануари 1954 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи
М. Мицајков с. р.

96

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ надлежен по член 13 буква г од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за оснивање и работата на Друштвото на оперските хорски уметници на НРМ донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ОПЕРСКИТЕ ХОРСКИ УМЕТНИЦИ НА НР МАКЕДОНИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на оперските хорски уметници на НР Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 57

21 јануари 1954 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
М. Мицајков, с. р.

97

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ надлежен по член 13 буква г од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за оснивање и работата на Сојузот на извидниците на НР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА- БОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ- ТЕ НА НР МАКЕДОНИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Сојузот на извидниците од НР Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 319
21 јануари 1954 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
М. Мицајков с. р.

98

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ согласно член 13 буква г од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови по поднесената пријава за оснивање и работи на Здружението на музичарите од оперските и симфониските оркестри на Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА- БОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА МУЗИ- ЧАРИТЕ И ОПЕРСКИТЕ И СИМФОНИС- КИТЕ ОРКЕСТРИ НА МАКЕДОНИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Здружението на музичарите од оперските и симфониските оркестри на Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Број 18557
21 декември 1953 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи
М. Мицајков с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Милица Јорданова Ивановска, работничка од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Јордан Трпев Ивановски, бивш од Скопје, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адре-

сата на тужениот се непознати се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со одредениот му од судот застапник.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 765/53.

Иван Аргиров Пашалевски, работник од Титов Велес, ул. „Костурска“ бр. 13, подаде тужба за развод на бракот против Пашалевска Марија, од Титов Велес, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во нејзино отсуство со одредениот ѝ од судот застапник.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 457/53.

Адолфина Дех, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Хинко Дех. Како адресата и местожителството на тужениот Хинко Дех се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на овој суд или на адвокатот Нуредин Даут, во Скопје, одреден за негов застапник од Старателскиот орган при Народниот одбор на град Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 402/54.

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Мацанова Стефанова Менка, од Битола, ул. „Баирска“ бр. 10, поднесе тужба за развод на бракот против Јордан Наумов Кулупачев, од село Гавато, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно делото ќе се разгледа во негово отсуство со одредениот му од судот застапник адвокатот Цветко Стрезовски, од Битола.

Од Окружниот суд во Битола Г. бр. 213/54.

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Благој Тасев Тодосиев, од село Злетово-Кочанско, подаде тужба за развод на бракот против Розалија Благоева Тодосиева, по татко Стефанова Живковиќ, од Нови Сад, а сега со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност и го одредува за застапник Ристо Деанов, правен референт при овој суд, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 44/54. (57)

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Магбуле Абдураман Зендин, родена Фетаова, од с. Врановци, подаде тужба за развод на бракот против мажот ѝ Абдураман Зенден, земјоделец, од с. Добридол-Гостиварско, а сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, ќе му се одреди старател и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 176/54.

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд поведена е постапка за прогласување за поништена загубената полиса бр. 16440 за осигурување на животот на Кирил Атанасов Јанев, од Скопје, издадена од бившото Осигурително друштво „Росија Фонсиер“.

Се поканува секој кој ја има најдено полисата или ја притежава по кој и да е начин, да јави на

Судот или стави приговор за нејзиното поништување во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај полисата ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Скопје Р. бр. 5563/52.

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Нестор Ѓорѓиев Алкушевски, бив. од Скопје, кој е умрен во 1928 година, и после својата смрт покрај останатите наследници го оставил и брат си Ристо Ѓорѓиев Алкушевски, сега во НР Бугарија со непозната адреса.

Се поканува наследникот Ристо Ѓеорѓиев Алкушевски или секое друго лице, кое нешто знае за него, да јави на овој суд или на неговиот старател Исо Марков Галевски, од Скопје, ул. „118“ бр. 75, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно оставината ќе се расправи по законот.

Од Околинскиот суд во Скопје, О. бр. 107/54.

ОКОЛИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен Божин Николовски, бив. од с. Свиштице — Битолско.

Се поканува напред именованиот, во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот рок поменатиот ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1238/53.

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен Крсте Србиновски, бив. од с. Буково — Битолско.

Се поканува напред именованиот во колку е во живот, како и секој што знае нешто за него да јави на овој суд во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот рок поменатиот ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1247/53.

ОКОЛИНСКИ СУД ВО Т. ВЕЛЕС

При овој суд се води граѓанско дело по тужбата на Димчев Лазов Димитрија, кој како малолетен го застапува неговата мајка Алтимина Димчева, од с. Новачани, против Димчев Л. Лазо, со непознато местожителство, за оспорување на отатковство.

Како на споменатиот Лазо Димчев не му е позната точната адреса, истиот се поканува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да ја достави неговата сегашна адреса на судот. Во противен случај ќе му биде поставен старател.

Од Околинскиот суд во Т. Велес, Г. бр. 52/54.

ОКОЛИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

При овој суд е поведена постапка за прогласување за поништена загубената полиса бр. 119257 за осигурување на животот на Стефановски Лазаров Благо, службеник од Куманово, издадена од ДОЗ-пословница — Куманово.

Се поканува секој кој ја има најдено полисата или ја притежава по кој и да е начин, да јави на Судот или стави приговор за нејзиното поништување во рок од три месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај полисата ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. бр. 44/54.

ОКОЛИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При овој суд се води предмет за физичка делба, по оставината на пок. Лазар Цакоски бив. од Прилеп, а по предлогот на предлагачите Љута Г. Талеска, од Битола, и Панда Илиоска, од Прилеп, против наследниците Методија Цакоски, Цветанка

Атанасоска, обата од Прилеп, и Стева Радосављева Јелич, од Прилеп, а сега со непознато местожителство.

Се поканува наследницата-противникот Стева Р. Јелич, во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави лично во судот или достави точна адреса. Во противно, судот преку старателскиот орган ќе ја назначи старател, кој од нејзино име ќе се повика по предметот.

Од Околинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 872/35.

(39)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-11-1954 година под реден број 57/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Јавор“, со седиште во Прилеп. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со градежен материјал и огревно дрво.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 57/1/54.

(265)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-IV-1954 година под реден број 70, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Земјоделско овоштарско-лозарско претпријатие „Лоза“, со седиште во село Гиновци — Кривопаланечко. Предмет на пословањето на претпријатието е: обработување и одгледување на лозарски засади, овоштарски градини и обработка на земја.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 17/54.

(320)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-III-1954 година под реден број 58, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен дуќан-фузна „Дренак“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на пословањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб и бели пива.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 63/54.

(332)

Окружниот суд во Скопје објавува дека на ден 12-V-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 119, рег. бр. 119, стопанското претпријатие под фирма: Задружен завод за домашни ракотворби, со седиште во Скопје. Предмет на пословањето на Заводот е: организациона инструкторска работа во корист на производителите на домашни ракотворби и художествени изработки, како и обучување на кадарот, организација на работниот процес и сл.; непосредно стручна помош во изработка на одделни предмети (ракотворби и художествени рачни изработки); производство во сопствени погони на обрасцови ракотворби, модели, алати, проекти за ракотворби и сл. и продажба на истите на внатрешниот и меѓународниот пазар; комисионерство и посредување во пласманот на ракотворбите; организирање на времени и постојани изложби, како и уредување на павилјони, штандови, изложбени магацини и сл. во земјата и странство на домашни ракотворби и художествени изработки.

За директор е одреден Нанов Ѓеорѓиев Стеван, од Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 173/54.

(467)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-III-1954 година под реден број 43, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан на мало „Кантина“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со животни намирници и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 42/54.
(335)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-III-1954 година под реден број 57, е запишан под фирма: Самостоен дуќан — фурна „Хигиена“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: изработка и продажба на леб и бели пецива.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 64/54.
(338)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-III-1954 година под реден број 53, е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан на мало „Ловец“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: продавање на секаков вид пијалоци и мезелуци со скара.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 52/54.
(339)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-III-1954 година под реден број 50, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан на мало „Последна мода“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галантирија.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 49/54.
(342)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-III-1954 година под реден број 49, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан на мало „Солидност“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со животни намирници и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 48/54.
(343)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-V-1954 година под реден број 114, е запишана задругата под фирма: Земјоделска задруга „Градиште“, со седиште во село Жидилово — Кривопаланечко. Предмет на послувањето на задругата е: унапредување на земјоделството и овоштарството, експлоатација на шумите и огревно дрво, како и градежен материјал, откуп на земјоделски производи, ситен и крупен добиток, преработка на млеко и млечни производи и друго.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 161/54.
(134)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-III-1954 година под реден број 55, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан на мало „Универзал“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со животни намирници и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 66/54.
(344)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-III-1954 година под реден број 41, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан на мало „Витамин“, со седиште во Крива Па-

ланка. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговска купопродажба на стоки кои припаѓаат во областа на на зарзаватчилицы.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 39/54.
(345)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-III-1954 година под реден број 22, е запишана продавницата под фирма: Продавница на општата земјоделска задруга „Млад Борец“, со седиште во село Драчево — Скопско. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со мешовити стоки на мало.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 5/54.
(352)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-IV-1954 година под реден број 76, е запишано претговодство, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на претпријатието е: водење на книговодството на задружните организации и услуги.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 18/54.
(396)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-III-1954 година под реден број 15, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Електрично претпријатие „Кичево“, со седиште во Кичево. Предмет на послувањето на претпријатието е: обавување на дистрибуција на електричната енергија, врши сите видови на инсталација и изведува далеководи и трафостанции.

Од Окружниот суд во Гостивар, бр. 310/54.
(399)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-IV-1954 година под реден број 91, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Стоварите на трговското претпријатие „Развиток“ — Трстеник, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на претпријатието е: продажба на алкохолни пијалоци на големо.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 95/54.
(408)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-IV-1954 година под реден број 81, е запишан трговски дуќан под фирма: Трговски дуќан „Азот“, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со текстил, текстилна галантирија и плетена стока.

Од Окружниот суд во Скопје, фи бр. 88/54.
(409)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-IV-1954 година под реден број 83, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Истраги и студии Рудник „Алшар“, со седиште во село Мајден-Конопиште, Тиквешко. Предмет на послувањето на претпријатието е: студии, истражувања и експлоатација на рудните богатства во теренот на Тиквешка околица.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 90/54.
(410)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-IV-1954 година под реден број 96, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за колонијал „Полет“, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија на мало со колонијални стоки.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи бр. 106/54.
(411)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 78/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Снабдител“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 78/1/54.
(213)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 87/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Црна Река“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 87/1/54.
(222)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 88/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Кајмакчалан“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 88/1/54.
(223)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 92/1, е запишан угостителскиот дуќан под фирма: Угостителски дуќан — кафана „Прилеп“, со седиште во Прилеп. Предмет на пословањето на дуќанот е: угостителски услуги.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 92/1/54.
(227)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 104/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Идеал“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со стакло, порцулан, керамична стока и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 104/1/54.
(238)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 106/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Самостоен трговски дуќан „Битола“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со текстил и текстилна галантерија.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 106/1/54.
(240)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1954 година под реден број 8, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен мешовит дуќан „Јадран“, со седиште во Дебар. Предмет на пословањето на дуќанот е: купопродажба на мало во внатрешниот промет.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 81/54.
(192)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-II-1954 година под реден број 94/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „3-ти ноември“, со седиште во Прилеп. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија на мало со же-

лезна, метална стока, стакло, порцулан и керамична стока.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 94/1/54.
(203)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 69/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Пелистер“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со животни намирници, куќни потреби и производи од тутун.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 69/1/54.
(204)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 70/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Модна галантерија“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со галантерија, кратка и плетена стока, со производи од гума и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 70/1/54.
(205)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 71/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Мода“, со седиште во Битола. Предмет на пословањето на дуќанот е: трговија со галантерија, кратка и плетена стока, електротехнички материјали и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 71/1/54.
(206)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 77/1, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „4-ти ноември“, со седиште во Битола. Предмет на работата на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и куќни потреби.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 77/1/54.
(212)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-I-1954 година под реден број 3, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско откупно претпријатие на едро „Илинден“, со седиште во село Винаца — Кочанско. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со сите видови индустриски и колонијални стоки, откуп на сите земјоделски и сточни производи, сточна храна и жива стока.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 3/54. (98)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-I-1954 година под реден број 4, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Лисец“, со седиште во село Винаца — Кочанско. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 4/54. (99)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-I-1954 година под реден број 5, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Бел Камен“, со седиште во село Винаца — Кочанско. Предмет на пословањето на претпријатието е: трговија со колонијални и индустриски стоки.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 5/54. (100)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1954

година под реден број 17, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан бр. 3 „Прехрана“, со седиште во село Злетово — Кочанско. Предмет на послувањето на дуќанот е: купопродажба на сите земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, жива стока, колене и продавање на свежо месо.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 17/54. (113)

Окружниот суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-II-1954 година под реден број 20, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Бреганица“ со седиште во село Вилица — Кочанско. Предмет на послувањето на претпријатието е: купопродажба на стоки во внатрешниот промет и занаетчиство — купопродажба на сите видови прехранбени артикли.

Од Окружниот суд во Штип, Р. бр. 20/54. (116)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 79/I, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Челик“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со железна и метална стока, бои, лакови и друго.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 79/1/54. (214)

Окружниот суд во Гостивар објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15-II-1954 година под реден број 7, е запишан дуќанот под фирма: Самостоен мешовит дуќан „Крчин“, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: купопродажба на мало во внатрешниот промет.

Од Окружниот суд во Гостивар, Р. бр. 80/54. (191)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-II-1954 година под реден број 6, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за производство на градежен материјал и огревно дрво „Светлост“, со седиште во Демир Капија — Тиквешко. Предмет на послувањето на претпријатието е: производство на градежен материјал, огревно дрво, воденичарски и електрични услуги.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 54/54. (198)

Окружниот суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-II-1954 година под реден број 2, е запишано стопанското претпријатие под фирма: Претпријатие за одржување на пруги, со седиште во Титов Велес. Предмет на послувањето на претпријатието е: одржување на пруги, производство на камени материјали и изработка на помали железнички објекти.

Од Окружниот суд во Скопје, Р. бр. 43/54. (201)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1954 година под реден број 82/I, е запишан трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Новац“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на дуќанот е: трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни прехранбени намирници.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 82/1/54. (217)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-II-1954 година под реден број 93/I, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Пелистер“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со млеко и млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 93/I/54. (228)

Окружниот суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-II-1954 година под реден број 108/I, е запишано трговското претпријатие под фирма: Трговско претпријатие „Кораб“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија на мало со млечни производи.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 108/1/54. (242)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Дебарска околина бр. 125 од 8-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 72, рег. бр. 36, претпријатието под фирма: Околинско трговско претпријатие на едро „Илинден“ со седиште во Дебар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Дебарска околина бр. 92 од 1-I-1954 година.

Предмет на работата на претпријатието е: снабдување на сите дуќани и општи земјоделски задруги во Дебарска околина.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Боге Филиповски, а во негово отсуство Аци Коруми, во границите на овластувањето.

Бр. 125/54 од Советот за стопанство на НО на Дебарска околина. (26)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околина бр. 61 од 11-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 61, рег. бр. 41, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан за производство и продажба на леб, брашно и пециво „Искрана“ со седиште во Св. Николе.

Трговскиот дуќан е основан со решение бр. 17/54 на Народниот одбор на Градската општина — Св. Николе.

Предмет на работа на трговскиот дуќан е: продажба и производство на брашно, леб и други лебни пецива, како и вршење на услуги.

Трговскиот дуќан ќе го потпишува раководителот Михаило Борисов Мишев.

Бр. 61/54 од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околина. (128)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околина бр. 172 од 15-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 10, рег. бр. 10, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Први мај“, со седиште во Кичево.

Трговскиот дуќан е основан со решение бр. 15181 од 30-XII-1953 год. на Народниот одбор на Кичевска околина.

Предмет на работата на трговскиот дуќан е: трговија на мало со текстил, колонијал, стакларија, кинкалерија и железарија.

Трговскиот дуќан ќе го потпишува раководителот Илија Накевски.

Бр. 172/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околина. (154)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околина бр. 277 од 15-I-1954 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 19, рег. бр. 19, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „15 ноември“, со седиште во Кичево.

Трговскиот дуќан е основан со решение бр. 15181 од 30-XII-1954 год. на Народниот одбор на Кичевска околина.

Предмет на работата на трговскиот дуќан е: трговија на мало со текстил, колонијал, кинкалерија, стакларија, железарија и мебел.

Трговскиот дуќан ќе го потпишува раководителот Бекир Ајровски.

Бр. 277/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околина. (155)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 13395/53 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 20, рег. бр. 20, стопанското претпријатие под фирма: Сточарско претпријатие „Лопушник“, со седиште во Кичево.

Претпријатието е основано со решение бр. 11625 од 28-IX-1953 год. на Народниот одбор на Кичевска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: одгледување на овци и производство на млеко и млечни производи.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Методија Вабовски.

Бр. 13395/53 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (162)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 14043/53 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 21, рег. бр. 21, трговскиот дуќан под фирма: Трговски дуќан „Бистра“, со седиште во Кичево.

Трговскиот дуќан е основан со решение бр. 13962 од 1-XII-1953 год. на Народниот одбор на Кичевска околија.

Предмет на работата на трговскиот дуќан е: промет со жива стока, месо, месни производи, млечни производи и конзерви.

Трговскиот дуќан ќе го потпишува раководителот Душан Мицковски.

Бр. 14043/53 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (163)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 20224 од 23-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 29, рег. бр. 29, претпријатието под фирма: Општинско трговско претпријатие „Стрижак“, со седиште во село Лабуништа.

Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор село Лабуништа бр. 3115 од 16-XII-1953 год.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност на мало.

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Исо Бекировски и книговодителот Ламбе Неделковски, во границите на овластувањето.

Бр. 20224/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (169)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 43 од 4-I-1954 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 37, рег. бр. 37, претпријатието под фирма: Градско откупно претпријатие „Исхрана“ со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина Струга бр. 6923 од 18-II-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп и трговија со сите видови земјоделски производи на едро.

Претпријатието ќе го потпишува раководителот Миле Николовски.

Бр. 43/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (183)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 17585 од 29-X-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 23, рег. бр. 23, претпријатието под фирма: Градско трговско претпријатие „Снабдител“, со седиште во Струга.

Претпријатието е основно со решение на Градската општина Струга бр. 5871 од 15-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност на мало.

Претпријатието ќе го потпишуваат раководителот Ламбуш Шута и книговодителот Селман Чалокоски.

Бр. 17585/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (189)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 404 од 4-III-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 23, рег. бр. 23, претпријатието под фирма: Околско претпријатие за откуп и обработка на тутун „Треска“, со седиште во село Брод.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 14791 од 29-XII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп, обработка и пролажба на тутун.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Стојмир Столевски.

Бр. 404/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (373)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 11681 од 7-XII-1953 година е запишан во регистарот на стопанските организации на страна 16, рег. бр. 2, под фирма: Чајцилница „Братство“, со седиште во Гостивар.

Дуќанот е основан со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на кафе и чај.

Дуќанот ќе го потпишуваат Димо Тримчевски и Музафер Бакију.

Бр. 11681/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (389)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 12005 од 16-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 18, рег. бр. 3, претпријатието под фирма: Претпријатие — ресторант „Македонија“, со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина Гостивар бр. 4873 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: угостителски услуги.

Претпријатието ќе го потпишуваат Светозар Трифуновски, а во негово отсуство Диме Серафимовски.

Бр. 12005/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (392)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 12006 од 16-XII-1953 година е запишано во регистарот на стопанските организации на страна 17, рег. бр. 4, претпријатието под фирма: Претпријатие — ресторант „Скопје“, со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Гостивар бр. 4873 од 2-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: угостителски услуги.

Претпријатието ќе го потпишува Душан Гурчиновски, а во негово отсуство Степан Степановски.

Бр. 12006/53 од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија. (393)

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ број 13 од 24 април 1954 година, во рубриката „Регистрации на стопански претпријатија“, а во огласот објавен под бр. 207, називот на трговскиот дуќан место „Извор“ ќе треба да гласи „Избор“.

Од Редакцијата

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 773 од 12-II-1954 година Илија Донеv се назначува за помошник управител на Специјалната болница за ТБЦ—Штип.

Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија бр. 901 од 15-II-1954 год. (354)

На основа решението на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 552 од 18-II-1954 година се променува називот на Установата со самостојно финансирање — Лозов расадник, со седиште во Кавадарци, и во иднина ќе се води под фирма: Установа со самостојно финансирање — станица за унапредување на лозарство и винарство со седиште во Кавадарци.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија бр. 552 од 18-II-1954 година. (197)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кичевска околија бр. 134 од 15-I-1954 година е запишано во регистарот на задружните организации на страна 21, рег. бр. 21, претпријатието под фирма: Задружно универзално претпријатие на големо „Извор“, со седиште во Кичево.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со индустриски стоки, селско стопански производи и градежен материјал.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Никола Силјановски.

Бр. 134/54 од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија. (167)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 19261 од 24-XII-1953 година Селанската работна задруга „Лазар Колишевски“, со седиште во село Белче, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на собранието на задругата, задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 19261/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (11)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 4870/53 година Околинскиот задружно претпријатие за откуп и продажба на земјоделски производи, со седиште во Охрид, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Околинскиот задружен сојуз — Охрид е фузионирано со Задружното трговско претпријатие „Задругар“ — Охрид.

Бр. 4870/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (40)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 1800 од 13-II-1954 година е запишано во регистарот на задружните организации на страна 44, рег. бр. 44, претпријатието под фирма: Задружно трговско претпријатие „Задружна трговија“, со седиште во Охрид.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот задружен сојуз — Охрид бр. 82 од 2-II-1954 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговска дејност со индустриски стоки на големо.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Јанко Митревски.

Бр. 1800/54 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (168)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Работничка книшка бр. 639/52 год., издадена од Трудов отсек-Скопје на Димитар К. Жангев, ул. „122“ бр. 17 — Скопје. (1377)

Свидетелство за положен калфински испит под бр. 128 од 1-IV-1951 год., издадено од Градски народен одбор — Скопје на Драгица Д. Здравкова, Скопје. (1378)

Шоферска исправа бр. 994, издадена од Сообраќајни отсек — Скопје на Мујо Карабожиќ — Скопје. (1424)

Свидетелство под бр. 195/52 за положен испит за занаетчиски помошник од шивачки занает, издадено од Домот и школата за глувонечи деца во Суботица на Радмила Јупа Димитрова, ул. „93“ бр. 21 — Скопје. (1438)

Индекс издаден од Економскиот факултет во Скопје на Момчило Симовиќ — Скопје. (1443)

Возна дозвола бр. 255, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Филип С. Иванов — Скопје. (1444)

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка „Фијат“ рег. бр. 30 регистар ознака М-5806, издадена од СВР — Штип на Околинскиот народен одбор — Штип. (1445)

Дозвола за држење и носење на оружје рег. бр. 940, издадена од СВР — Струмица на Јашар М. Алиов, с. Аликоч — Струмичко. (1509)

Сообраќајни дозволи под рег. бр. 4146 и 3902, издадени од СВР — Прилеп на Претпријатието за јавен авто-транспорт — Прилеп. (1511)

Колска книшка рег. М. бр. 2309, издадена од Сообраќајниот отсек — Дебар на СРЗ „Стогово“, с. Гари — Дебарско. (1513)

Воена легитимација за резервни офицери бр. 1600, издадени од В. П. 9358, на Александар Петра Стојановски, с. Косел — Охридско. (1525)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 1174, серија бр. 0377684, издадена од СВР — Кочани на Цвета Милакова Манчева, учителка во село Драчево — Скопско. (1379)

Лична карта рег. бр. 6580, серија бр. 0617011, издадена од СВР — Горче Петров на Горче Илиев Трајковски, ул. „Вардарска“ бр. 10 — Г. Петров. (1380)

Лична карта рег. бр. 3927, серија бр. 0614989, издадена од СВР Горче Петров на Трифун Спиријов Јовановски, с. Шишево — Скопско. (1381)

Лична карта рег. бр. 3622, серија бр. 0582324, издадена од СВР — Скопје на Ејуп Ебип Демир, с. Долно Нерези — Скопско. (1382)

Лична карта рег. бр. 3049, серија бр. 0782764, издадена од СВР — Горче Петров на Ѓорѓи Блаже Павловски, с. Кучково — Скопско. (1383)

Лична карта рег. бр. 9845, серија бр. 1480562, издадена од СВР — Крушевац на Милосав Борисов Лилчик, Горче Петров — Скопско. (1384)

Лична карта рег. бр. 5887, серија бр. 0582048, издадена од СВР на Скопска околија на Муарем Љаџиф Јашаров, с. Гумаљево — Скопско. (1385)

Лична карта рег. бр. 8536, серија бр. 0585046, издадена од СВР на Скопска околија на Спасо Трипун Митковски, с. Црешево — Скопско. (1386)

Лична карта рег. бр. 17964, серија бр. 0594084, издадена од СВР на Скопска околија на Тодор Војне Миленковски, с. Нова Брезица — Скопско. (1387)

Лична карта рег. бр. 16884, серија бр. 0593404, издадена од СВР на Скопска околија на Крсто Димо Пендовски, с. Љубанци — Скопско. (1388)

- Лична карта рег. бр. 12083, серија бр. 0588093, издадена од СБР на Скопска околија на Трајче Димитрија Петровски, с. Црешево — Скопско. (1389)
- Лична карта рег. бр. 16052, серија бр. 0592572, издадена од СБР на Скопска околија на Младен Петко Пирковик, с. Кучевиште — Скопско. (1390)
- Лична карта рег. бр. 4870, серија бр. 0615755, издадена од ОВР — Горче Петров на Јован Панчев Јовчевски, с. Кучково — Скопско. (1391)
- Лична карта рег. бр. 3905, серија бр. 090597, издадена од СБР — Скопје на Борис Наум Костадиновски, „Мичури“ III зграда П влез — Скопје. (1398)
- Лична карта рег. бр. 65505, серија бр. 0072437, издадена од СБР — Скопје на Елена Соле (Тулеска) Илиевска, ул. „135“ бр. 92 — Скопје. (1400)
- Лична карта рег. бр. 62071, серија бр. 0066895, издадена од СБР — Скопје на Рамадан Мустафа Ајдиновски, ул. „141“ бр. 195 — Скопје. (1401)
- Лична карта рег. бр. 79331, серија бр. 0051885, издадена од СБР — Скопје на Џемаил Мемин Бафтијаров, ул. „146“ бр. 70 — Скопје. (1402)
- Лична карта рег. бр. 52534, серија бр. 0049815, издадена од СБР — Скопје на Џемаил Куртиш Демир, ул. „398“ бр. 63 — Скопје. (1403)
- Лична карта рег. бр. 28370, серија бр. 0024756, издадена од СБР — Скопје на Наталија Димитар Сотирова, ул. „Витолска“ бр. 9 — Скопје. (1405)
- Лична карта рег. бр. 7788, серија бр. 11437, издадена од СБР — Скопје на Магда Михаило (Арсоска) Ристовска, ул. „20 октомври“ бр. 21 — Скопје. (1406)
- Лична карта рег. бр. 5294, серија бр. 40318, издадена од СБР — Скопје на Стефан Велко Николовски, ул. „516“ бр. 1 — Скопје. (1407)
- Лична карта рег. бр. 75114, серија бр. 0050635, издадена од СБР — Скопје на Сребра Александар (Илиева) Николова, ул. „518“ бр. 13 — Скопје. (1408)
- Лична карта рег. бр. 17534, серија бр. 0593654, издадена од СБР на Скопска околија на Бекир Шабан Камберовски, ул. „155“ бр. 75 — Скопје. (1594)
- Лична карта рег. бр. 26433, серија бр. 0020907, издадена од СБР — Скопје на Борис Коце Гурков, ул. „13 ноември“ бр. 68 — Скопје. (1410)
- Лична карта рег. бр. 51530, серија бр. 0037903, издадена од СБР — Скопје на Бафти Синан Јусуф, ул. „391“ бр. 18 — Скопје. (1411)
- Лична карта рег. бр. 31585, серија бр. 0023213, издадена од СБР — Скопје на Хасан Ариф Сулејман, ул. „118“ бр. 29а — Скопје. (1412)
- Лична карта рег. бр. 55124, серија бр. 0046459, издадена од СБР — Скопје на Хавзи Сали Усеинов, ул. „398“ бр. 31 — Скопје. (1413)
- Лична карта рег. бр. 52378, серија бр. 0037493, издадена од СБР — Скопје на Мержан Бајрам Асанов, ул. „131“ бр. 37 — Скопје. (1414)
- Лична карта рег. бр. 61192, серија бр. 0049017, издадена од СБР — Скопје на Бајрам Емин Шаин, ул. „129“ бр. 47 — Скопје. (1415)
- Лична карта рег. бр. 55195, серија бр. 0042478, издадена од СБР — Скопје на Рабиша Али Муртезан Џејмен, ул. „394“ бр. 96 — Скопје. (1416)
- Лична карта рег. бр. 6422, серија бр. 8600, издадена од СБР — Скопје на Трифун Стојков Геговски, ул. „Христо Смирневски“ бр. 15 — Скопје. (1417)
- Лична карта рег. бр. 15496, серија бр. 0014480, издадена од СБР — Скопје на Љубомир Александар Антоновски, ул. „Триглавска“ бр. 7 — Скопје. (1422)
- Лична карта рег. бр. 2187, серија бр. 0698697, издадена од СБР — Гостивар на Даница Ристева (Бундалеска) Дуковска, ул. „Илинденска“ бр. 70 — Скопје. (1423)
- Лична карта рег. бр. 21067, серија бр. 0048049, издадена од СБР — Скопје на Јаким Методија Краевски, ул. „Кисела Вода“ бр. 7 — Скопје. (1427)
- Лична карта рег. бр. 34857, серија бр. 0031802, издадена од СБР — Скопје на Хрисула Никола (Нонева) Стојчева, ул. „Егејска“ бр. 5 — Скопје. (1429)
- Лична карта рег. бр. 7361, серија бр. 006762, издадена од СБР — Скопје на Стојан Вељанов Мирчевски, ул. „Карл Маркс“ бр. 5 — Скопје. (1442)
- Лична карта рег. бр. 8923, серија бр. 038254, издадена од СБР — Скопје на Себастијан Јозеф Матик, ул. „360“ бр. 18 — Скопје. (1446)
- Лична карта рег. бр. 76610, серија бр. 0052026, издадена од СБР — Скопје на Умер Рушид Умеров, ул. „158“ бр. 35 — Скопје. (1456)
- Лична карта рег. бр. 84374, серија бр. 0054757, издадена од СБР — Скопје на Мара Марко (Гурова) Ивановска, с. Маџари — Скопско. (1469)
- Лична карта рег. бр. 76253, серија бр. 0051246, издадена од СБР — Скопје на Камил Јонуз Зибер, ул. „141“ бр. 139 — Скопје. (1470)
- Лична карта рег. бр. 86427, серија бр. 0062981, издадена од СБР — Скопје на Рефик Мерван Мустафа, ул. „140“ бр. 52 — Скопје. (1471)
- Лична карта рег. бр. 76749, серија бр. 0053976, издадена од СБР — Скопје на Селам Ислам Сали, ул. „148“ бр. 90 — Скопје. (1472)
- Лична карта рег. бр. 80108, серија бр. 56541, издадена од СБР — Скопје на Деар Емрула Расим, ул. „146“ бр. 85а — Скопје. (1473)
- Лична карта рег. бр. 17147, серија бр. 0020396, издадена од СБР — Скопје на Елена Коста Тасева, ул. „310“ бр. 18 — Скопје. (1475)
- Лична карта рег. бр. 86636, серија бр. 0062848, издадена од СБР — Скопје на Љуба Панде (Милошевска) Савевска, ул. „Н. Карев“ бр. 29 — Скопје. (1476)
- Лична карта рег. бр. 15415, серија бр. 0014342, издадена од СБР — Скопје на Милица Димитар Нџакова, ул. „Орце Николов“ бр. Скопје. (1477)
- Лична карта рег. бр. 38094, серија бр. 0030374, издадена од СБР — Скопје на Милош Милован Крњаиќ, ул. „Маршал Тито“ бр. 16 — Скопје. (1478)
- Лична карта рег. бр. 12425, серија бр. 0460778, издадена од СБР — Струмица на Казим Мустафа Кантуров, с. Широк Дол — Струмичко. (1359)
- Лична карта рег. бр. 8863, серија бр. 0064573, издадена од СБР — Крива Паланка на Милчо Борис Агапиев, Земјоделски техникум — Струмица. (1360)
- Лична карта рег. бр. 3254, серија бр. 0291828, издадена од СБР — Штип на Цвета Трајче (Хадисмилева) Поп Стојменова, ул. „Лисец“ бр. 22 — Штип. (1361)
- Лична карта рег. бр. 4544, серија бр. 0381124, издадена од СБР — Кочани на Илми Редепов Зурапов, ул. „Славко Стојменов“ бр. 137 — Кочани. (1362)
- Лична карта рег. бр. 4083, серија бр. 0748601, издадена од СБР — Кичево на Ангеле Стефанов Размовски, с. Цер — Кичевско. (1363)
- Лична карта рег. бр. 10101, серија бр. 0114811, издадена од СБР — Дебар на Лиман Русега Ислами, с. Бројани — Дебарско. (1364)
- Лична карта рег. бр. 11445, серија бр. 0076199, издадена од СБР — Гевгелија на Ефтим Митов Тонев, с. Фурка — Гевгелиско. (1365)
- Лична карта рег. бр. 20620, серија бр. 0717230, издадена од СБР — Гостивар на Ума Османа (Захаријевик) Амети, с. Градец — Гостиварско. (1366)
- Лична карта рег. бр. 7541, серија бр. 0100251, издадена од СБР на ОНО Крива Паланка на Груја Горгиев Цветковски, с. Подржино — Кривопалянско. (1367)
- Лична карта рег. бр. 2738, серија бр. 0531717, издадена од СБР — Куманово на Анастасија Манасија (Јаневска) Радовска, ул. „Никола Карев“ бр. 19 — Куманово. (1369)
- Лична карта рег. бр. 11861, серија бр. 0192371, издадена од СБР на ОНО — Прилеп на Тодор Јованов Горгиевски, с. Никодин — Прилепско. (1370)
- Лична карта рег. бр. 10349, серија бр. 0190859, издадена од СБР на ОНО — Прилеп на Кенан Нашитов Изеирски, с. Лажани — Прилепско. (1371)

Лична карта рег. бр. 2698, серија бр. 0026748, издадена од СВР — Ресен на Спаса Лубаровска, с. Љубојно — Преспанско. (1484)

Лична карта рег. бр. 2815, серија бр. 0523875, издадена од СВР — Куманово на Зорка Петра (Раички) Тошиќ ул. „Ф. Лескошек“ бр. 5 — Куманово. (1485)

Лична карта рег. бр. 963, серија бр. 0432214, издадена од СВР — Гевгелија на Мејмед Дервишов Мејмедов, с. Казандол — Гевгелиско. (1486)

Лична карта рег. бр. 6150/52 год. издадена од ПВР во Брод на Кемал Исав Имеровски, с. Борино — Прилепско. (1487)

Лична карта рег. бр. 13780, серија бр. 0675421, издадена од СВР — Тетово на Абдурахим Јусуф Синани, с. Челопек — Тетовско. (1488)

Лична карта рег. бр. 8966, серија бр. 0349467, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Стеван Јорданов Цековски, с. Слп — Титоввелешко. (1490)

Лична карта рег. бр. 16068, серија бр. 0759980, издадена од СВР — Кичево на Сејадин Мустафов Карамустафовски, ул. „М. Тито“ бр. 12 — Кичево. (1491)

Лична карта рег. бр. 9435, серија бр. 0753956, издадена од СВР на ОНО — Кичево на Миливој Славков Костески, ул. „1 мај“ бр. 1 — Кичево. (1492)

Лична карта рег. бр. 12315, издадена од СВР — Струмица на Усеин Даутов Џаферов, с. Конче — Струмичко. (1493)

Лична карта рег. бр. 4441, серија бр. 0786319, издадена од СВР — Тетово на Вајрамали Руфат Јусуфи, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 45 — Тетово. (1496)

Лична карта рег. бр. 2463, серија бр. 0064173, издадена од СВР — Гевгелија на Мито Стефанов Поп Гоѓиев, с. Негорци — Гевгелиско. (1497)

Лична карта рег. бр. 1856, серија бр. 0306369, издадена од СВР — Штип на Асан Јусин Фератов, с. Рачања — Овчеполско. (1499)

Лична карта рег. бр. 2125, издадена од ПВР — Крушево на Ракип Реџеп Амедоски, с. Житише — Прилепско. (1500)

Лична карта рег. бр. 2746, издадена од ПВР — Крушево на Ариф Мемедали, с. Житише — Прилепско. (1501)

Лична карта рег. бр. 59332, серија бр. 0046346, издадена од СВР — Скопје на Владимир Пано Јаневски, ул. „383“ бр. 21 — Скопје. (1479)

Лична карта рег. бр. 53233, серија бр. 0037321, издадена од СВР — Скопје на Азир Беџет Бекиров, ул. „185“ бр. 11 — Скопје. (1480)

Лична карта рег. бр. 55322, серија бр. 0025260, издадена од СВР — Скопје на Минура Расим Сали Бислим, ул. „380“ бр. 25 — Скопје. (1481)

Лична карта рег. бр. 3664, серија бр. 0007372, издадена од СВР — Скопје на Стојменка Јанко ((Стојменова) Денковска, ул. „Партизанска“ бр. 55 — Скопје. (1482)

Лична карта рег. бр. 16284, серија бр. 0017938, издадена од СВР — Скопје на Ташко Георгиев Димитровски, ул. „30“ бр. 28 — Скопје. (1483)

Лична карта рег. бр. 31819, серија бр. 0028017, издадена од СВР — Скопје на Нада Русе (Кипрова) Петковска, ул. „Генерал Драпшин“ бр. 34 — Скопје. (1494)

Лична карта рег. бр. 25672, серија бр. 0023876, издадена од СВР — Скопје на Владимир Јорданов Златановски, ул. „Ленинград“ бр. 90 — Скопје. (1495)

Лична карта рег. бр. 3399, серија бр. 089868, издадена од СВР — Скопје на Неда Васил (Маљова) Торбакова, с. Трубарево „Лисенко“ — Скопско. (1503)

Лична карта рег. бр. 29328, серија бр. 0026395, издадена од СВР Скопје на Тодорка Танче Петровска, ул. „59“ бр. 25 — Скопје. (1526)

Лична карта рег. бр. 15244, серија бр. 0086615, издадена во Битола на Михаил Николов, ул. „Карацова“ бр. 14 — Битола. (1527)

Лична карта рег. бр. 8275, серија бр. 0331885, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Милан Димов Панов, Порцуланова фабрика — станибени згради — Титов Велес. (1528)

Лична карта рег. бр. 7321, серија бр. 0330931, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Николина Дончова Јордановска, ул. „Б. Попорданови“ бр. 43 — Титов Велес. (1529)

Лична карта рег. бр. 8158, серија бр. 0331768, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Марија Митре (Јанова) Јорданова, ул. „29 ноември“ бр. 1 — Титов Велес. (1530)

Лична карта рег. бр. 16606, серија бр. 0536240, издадена од СВР Куманово на Расим Амиа Осман, с. Отља — Кумановско. (1531)

Лична карта рег. бр. 12558, серија бр. 0005280, издадена од СВР — Скопје на Вукадин Илија Кирик, с. Табановце — Кумановско. (1532)

Лична карта рег. бр. 6701, серија бр. 0099411, издадена од СВР на ОНО — Кр. Паланка на Владе Петров Јовановски, с. Узем — Кривопаланечко. (1533)

Лична карта рег. бр. 2261, издадена од ПВР — Крушево на Ахмед Реџеп Мусовски, с. Житоше — Прилепско. (1534)

Лична карта рег. бр. 12754, серија бр. 0674469, издадена од СВР — Тетово на Хакиф Ислам Бајрами, с. Бродец — Тетовско. (1535)

Лична карта рег. бр. 2814, издадена од ПВР — Брод на Аце Дука Руганоски, с. Крапа — Прилепско. (1536)

Лична карта рег. бр. 6317, серија бр. 01154405, издадена во Битола на Амет Мустафовски, с. Мусинци — Битолско. (1537)

Лична карта рег. бр. 3362, серија бр. 0110975, издадена во Битола на Назо Незироски, с. Доленци — Битолско. (1538)

Лична карта рег. бр. 886, серија бр. 0109428, издадена во Битола на Паца Гореска, ул. „Драгорска“ бр. 7 — Битола. (1539)

Лична карта рег. бр. 6813, серија бр. 0079858, на Димитар Попов, Земјоделско училиште — Битола. (1540)

Лична карта рег. бр. 22000, серија бр. 0119886, на Вера Попова, Земјоделско училиште — Битола. (1541)

Лична карта рег. бр. 6934, серија бр. 0668456, издадена од СВР — Тетово на Нафија Џемаил Мемеди, с. Теарце — Тетовско. (1502)

Лична карта рег. бр. 2645, серија бр. 0146613, издадена од ПВР на ГНО Прилеп на Тома Јорданов Тодорчевски ул. „Кузман Јосифовски. бр. 71 — Прилеп. (1508)

Лична карта рег. бр. 11603, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Демир Фаиков Асановски, ул. „Дабнички завој“ бр. 14 — Прилеп. (1507)

Лична карта рег. бр. 186, серија бр. 080586, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Марија Тонова, с. Варош — Прилепско. (1504)

Лична карта рег. бр. 16287, серија бр. 0249144, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Ариф Бесимов Адемовски, с. Борино — Прилепско. (1505)

Лична карта рег. бр. 58, серија бр. 080458, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Митре Јосев Танков, с. Варош — Прилепско. (1506)

Лична карта рег. бр. 1206, серија бр. 0341716, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Муарем Мемед Исмаиловски, с. Долно Караслари — Титоввелешко. (1512)

Лична карта рег. бр. 14618, серија бр. 0014699, издадена од СВР — Скопје на Страхил Атанасов Иванов, с. Богданци — Гевгелиско. (1514)

Лична карта рег. бр. 4596, серија бр. 0652791, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Љубе Тодз Игњатов, с. Шлегово — Кумановско. (1515)

Лична карта рег. бр. 10337, серија бр. 0043048, издадена од СВР — Струмица на Ристо Андон Чулпаноски, с. Јабланица — Охридско. (1516)

Лична карта рег. бр. 7784, серија бр. 0479856, издадена од СВР — Струмица на Благој Ангел Митев, с. Рич — Струмичко. (1517)

- Лична карта рег. бр. 5455, серија бр. 5185965, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петре Неделков Кебаоски, с. Кадино Село — Прилепско. (1372)
- Лична карта рег. бр. 6371, издадена од ПВР — Прилеп на Димитрија Велков Костоски, ул. „Јоска Срданоски“ бр. 90 — Прилеп. (1373)
- Лична карта рег. бр. 12842, серија бр. 0193352, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Јордан Петрев Тодески, с. Бучин — Прилепско. (1374)
- Лична карта рег. бр. 256, серија бр. 080656, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петре Ристов Катов, с. Варош — Прилепско. (1375)
- Лична карта рег. бр. 2549, серија бр. 0476210, издадена од СВР — Струмица на Ванчо Трајко Мишуев, с. Дабила — Струмичко. (1376)
- Лична карта рег. бр. 4833, серија бр. 0329343, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Коста Трајков Кимов, ул. „М. Горки“ бр. 58 — Титов Велес. (1392)
- Лична карта рег. бр. 5431, серија бр. 0637941, издадена од СВР — Крива Паланка на Благоја Киров Илиевски, с. Гиновци — Кривопаланечко. (1392)
- Лична карта рег. бр. 21838, серија бр. 0718448, издадена од СВР — Гостивар на Мегуш Азбиров Изаири, с. Чегранг — Гостиварско. (1393)
- Лична карта рег. бр. 11683, серија бр. 0708193, издадена од СВР — Гостивар на Раиф Билали Абазин, с. Градец — Гостиварско. (1394)
- Лична карта рег. бр. 7742, серија бр. 0704252, издадена од СВР — Гостивар на Кире Сиљанов Апостоловски, с. Балиндол — Гостиварско. (1395)
- Лична карта рег. бр. 19654, серија бр. 0716264, издадена од СВР — Гостивар на Ајдин Османа Ипо, с. Симница — Гостиварско. (1396)
- Лична карта рег. бр. 4532, серија бр. 0530792, издадена од СВР — Куманово на Разим Шабан Нухиевски, ул. „Б. Томов“ бр. 18 — Куманово. (1397)
- Лична карта рег. бр. 3662, серија бр. 0344172, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Трајче Стеванов Здравевски, с. Степанци — Титоввелешко. (1419)
- Лична карта рег. бр. 1375, серија бр. 094085, издадена од СВР на ОНО Крива Паланка на Петре С. Ангеловски, с. Лозаново — Кривопаланечко. (1420)
- Лична карта рег. бр. 7075, серија бр. 0668259, издадена од СВР — Тетово на Стојан Исав Кировски, с. Варвара — Тетовско. (1421)
- Лична карта рег. бр. 627, серија бр. 0453137, издадена од СВР — Струмица на Тодор Коло Гошев ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 12 — Струмица. (1425)
- Лична карта рег. бр. 5016, издадена од СВР — Струмица на Евросима Васил Ѓорѓиева, ул. „Моша Пијаде“ бр. 36 — Струмица. (1426)
- Лична карта рег. бр. 4744, серија бр. 0530833, издадена од СВР — Куманово на Мира Ристо (Ангеловик) Стојановска, ул. „Трст“ бр. 68 — Куманово. (1428)
- Лична карта рег. бр. 15560, серија бр. 0196725, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Шефки Џабилов Џаковски, с. Десово — Прилепско. (1430)
- Лична карта рег. бр. 1380, серија бр. 0145840, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Драгица (Талеска) Темелкоска, ул. „Р. Секирчанец“ бр. 8а — Прилеп. (1431)
- Лична карта рег. бр. 11680, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петко Трајанов Пејоски, с. Вонче — Прилепско. (1432)
- Лична карта рег. бр. 12521, серија бр. 0010102, издадена во Битола на Миле Перајковски, с. Лажец — Битолско. (1433)
- Лична карта рег. бр. 5767, серија бр. 0077771, издадена во Битола на Ѓоко Василев, ул. „К. Десано“ ур. 19 — Битола. (1434)
- Лична карта рег. бр. 14146, серија бр. 0388770, издадена во Битола на Марија Грозданова, ул. „Илинден“ бр. 66 — Битола. (1435)
- Лична карта рег. бр. 19348, серија бр. 0091831, издадена во Битола на Цвета Шапкова, ул. „Братиндол“ бр. 5 — Битола. (1436)
- Лична карта рег. бр. 1533, серија бр. 0374143, издадена во Битола на Зија Весил, ул. „Ц. Самоил“ бр. 182 — Битола. (1437)
- Лична карта рег. бр. 4465, серија бр. 0148683, издадена од ГНО — Прилеп на Филка Јошева Чупетреска, ул. „Јане Сандански“ бр. 37 — Прилеп. (1439)
- Лична карта рег. бр. 1821, серија бр. 0662869, издадена од СВР — Тетово на Зеадин Исмаил Емурла, рудник „Радуша“ с. — Радуша — Ѓ. Петров. (1440)
- Лична карта рег. бр. 19586, серија бр. 0678662, издадена од СВР — Тетово на Славе Атанас Петровски, с. Одри — Тетовско. (1441)
- Лична карта рег. бр. 671, серија бр. 0105381, издадена од СВР — Дебар на Мустафа Мухарем Беланица, ул. „Џавит Уштеленца“ бр. 13 — Дебар. (1447)
- Лична карта рег. бр. 2974, серија бр. 0343484, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Мустафа Ибраимов Фејзовски, с. Иванковци — Титоввелешко. (1448)
- Лична карта рег. бр. 4544, серија бр. 0664947, на Лиман Идриз Лимани, с. Порој — Тетовско. (1449)
- Лична карта рег. бр. 7409, серија бр. 0112119, издадена од СВР — Дебар на Илјаз Селмана Дејстани, с. Видуше — Дебарско. (1450)
- Лична карта рег. бр. 16960, серија бр. 0049671, издадена од СВР — Охрид на Саво Димо Бошковски, Каменолом — Чифт Ханови — Нови Пазар. (1451)
- Лична карта рег. бр. 8584, серија бр. 023442, издадена од СВР — Охрид на Ламбе Ристов Бутески, с. Требеништа — Охридско. (1454)
- Лична карта рег. бр. 874, серија бр. 0226483, издадена од СВР — Охрид на Љубе Дунав Савески, с. Слатина — Охридско. (1455)
- Лична карта рег. бр. 12827, серија бр. 0552606, издадена од СВР Куманово на Милош Нича Тодоровски, с. Агино Село — Кумановско. (1457)
- Лична карта рег. бр. 2922, серија бр. 0530334, издадена од СВР — Куманово на Акиф Кадри Зекировски, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 63 — Куманово. (1458)
- Лична карта рег. бр. 7290, серија бр. 0547800, издадена од СВР — Куманово на Џемаил Неџип Исени, с. Отља — Кумановско. (1459)
- Лична карта рег. бр. 20781, серија бр. 0537201, издадена од СВР — Куманово на Бајрам Исмаиљ Идризовски ул. „Б. Кидрич“ бр. 61 — Куманово. (1460)
- Лична карта рег. бр. 2836, серија бр. 0529941, издадена од СВР — Куманово на Харутјун Охонес Калпакџијан, ул. „Лењин“ бр. 17 — Куманово. (1461)
- Лична карта рег. бр. 9941, серија бр. 0535186, издадена од СВР — Куманово на Идрис Исмаиљ Реџеџи, с. Средорек — Кумановско. (1462)
- Лична карта рег. бр. 4660, серија бр. 0664812, издадена од СВР — Тетово на Ѓурѓа Здраве Петровска, с. Старо Село — Тетовско. (1463)
- Лична карта рег. бр. 9812, серија бр. 185712, издадена од СВР — Вировитица на Џеваир Елеџадеми, с. Стримница — Тетовско. (1464)
- Лична карта рег. бр. 4785, серија бр. 0212428, издадена од СВР — Охрид на Мечо Јагуп Осман, ул. „Солунска“ бр. 82 — Охрид. (1465)
- Лична карта рег. бр. 1918, серија бр. 0342428, издадена од СВР на ОНО — Титов Велес на Ленка Ѓорѓиева Пушова, с. Теово — Титоввелешко. (1466)
- Лична карта рег. бр. 4048, серија бр. 0096758, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Санде Јованчев Стојчовски, с. — М. Црцорија — Кривопаланечко. (1468)
- Лична карта рег. бр. 19941, серија бр. 0680615, издадена од СВР — Тетово на Шемси Весел Мемеди, с. Вејце — Тетовско. (1453)

Лична карта рег. бр. 636, серија бр. 0225146, издадена од СВР — Охрид на Јонче Богданов Целаоски, с. Мешеишта — Охридско. (1518)

Лична карта рег. бр. 3020/51, издадена од ПВР — Брод на Санде Јакимов Цветаноски, с. Славеј — Прилепско. (1519)

Лична карта рег. бр. 9564, серија бр. 0334114, издадена од СВР на ОНО Титов Велес на Адем Ибраимов Рупатовски, с. Мелница — Титоввелешко. (1510)

Лична карта рег. бр. 11051, серија бр. 0191564, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Благоја Бошев Бошески, с. Чумово — Прилепско. (1520)

Лична карта рег. бр. 4618, серија бр. 0749136, издадена од СВР — Кичево на Трајче Михајлев Горески, с. Кладник — Кичевско. (1521)

Лична карта рег. бр. 21178, серија бр. 0681952, издадена од СВР — Тетово на Благоја Ѓино Јосифовски, с. Теарце — Тетовско. (1522)

Лична карта рег. бр. 5843, серија бр. 0786953, издадена од СВР — Тетово на Муарем Али Муареми ул. „Б. Миладинови“ бр. 205 — Тетово. (1523)

Лична карта рег. бр. 4383, серија бр. 0786348, издадена од СВР — Тетово на Умер Абедин Јахја, ул. „Белградска“ бр. 112 — Тетово. (1524)

Лична карта рег. бр. 22464, серија бр. 0067085, издадена од СВР — Скопје на Тодор Николов Горѓиевски, ул. „11 октомври“ бр. 106 — Скопје. (1498)

Лична карта рег. бр. 13883, серија бр. 0554158, издадена од СВР — Куманово на Арслан Незира Ибраими, с. Лојане — Кумановско. (1351)

Лична карта рег. бр. 7638, серија бр. 0548649, издадена од СВР — Куманово на Мисим Б. Ибиши, с. Сопот — Кумановско. (1352)

Лична карта рег. бр. 480, серија бр. 0549519, издадена од СВР — Куманово на Исние Исмаил (Мустафи) Алији, с. Оризаре — Кумановско. (1353)

Лична карта рег. бр. 9118, серија бр. 0650734, издадена од ПВР — Кратово на Јован Петруш Ристовски, с. Трновац — Кумановско. (1354)

Лична карта рег. бр. 8578, серија бр. 0652355, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Тодос Петко Иванов, Кратово — Кумановско. (1355)

Лична карта рег. бр. 5184, серија бр. 0097894, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Милан Јакимов Димитров, с. Мартинци — Кривопаланечко. (1356)

Лична карта рег. бр. 589, серија бр. 0093299, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Савко Станојков Бошковски, с. Градец — Кривопаланечко. (1357)

Лична карта рег. бр. 13305, серија бр. 0046016, издадена од СВР — Струга на Севда Исак Ракушиноска, с. Нерези — Охридско. (1358)

Лична карта рег. бр. 12751, серија бр. 0248424, издадена од ПВР — Д. Михолац на Богоја Горѓиев Петровски, ул. „Битолска“ бр. 103 — Прилеп. (1627)

Лична карта рег. бр. 1365, издадена од ПВР — Брод на Санде Пандилов Митрески, с. Латово — Кичевско. (1231)

Лична карта рег. бр. 23316, серија бр. 0720026, издадена од СВР — Гостивар на Џафер Руфага Демири, с. Чегране — Гостиварско. (1232)

Лична карта рег. бр. 8757, серија бр. 0405267, издадена од СВР — Св. Николе на Бабе Герасимов Мицев с. Сопот — Овчеполско. (1233)

Лична карта рег. бр. 9578, серија бр. 0706088, издадена од СВР — Гостивар на Угрин Трајчев Јовановски, с. Леуново — Гостиварско. (1234)

Лична карта рег. бр. 5783, серија бр. 0110493, издадена од СВР — Дебар на Неда Белшовска, с. Модрич — Дебарско. (1235)

Лична карта рег. бр. 18429, серија бр. 0678082, издадена од СВР — Тетово на Меди Даут Мамут, с. Порој — Тетовско. (1237)

Лична карта рег. бр. 3470, серија бр. 0531093, издадена од СВР — Куманово на Рефик Расим Шабани, ул. „Карло Маркс“ бр. 31 — Куманово. (1238)

Лична карта рег. бр. 2046, серија бр. 0787641, издадена од СВР — Тетово на Мифтар Баки Ариф, ул. „Корушка“ бр. 20 — Тетово. (1239)

Лична карта рег. бр. 2869, серија бр. 0247386, издадена од ПВР на ОНО Прилеп на Шабан Салиов Авмедовски, с. Житоше — Прилепско. (1198)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 14877/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 188, рег. бр. 188, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Герасим Андонов Богдановски, со седиште во с. Косматац.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Герасим Андонов Богдановски. (36)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 12689/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 189, рег. бр. 189, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стојан Стоилков Стојановски, со седиште во с. Клчевце.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Стоилков Стојановски. (37)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 8438/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 190, рег. бр. 190, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ставре Арсенов Николовски, со седиште во с. Новоселане.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре Арсенов Николовски. (38)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 12624/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 162, рег. бр. 162, занаетчискиот дуќан под фирма: воденичар Зафир Д. Тренчик, со седиште во с. Старо Нагоричане.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зафир Д. Тренчик. (39)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 10972/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 196, рег. бр. 196, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ѓорѓи Христов Ѓорѓиевски, со седиште во с. Доброшани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Христов Ѓорѓиевски. (41)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 4435/46 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 197, рег. бр. 197, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Далип Азир Јусуфи, со седиште во с. Огља.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Далип Азир Јусуфи. (42)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 2078/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 198, рег. бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-

чар Асип Рамадан Мустафа, со седиште во с. Глажња.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асип Рамадан Мустафа. (43)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 15306/49 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 332, рег. бр. 332, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Џафери Абдураманов Екрем, со седиште во Тетово, ул. „Плоштад Маршал Тито“ бр. 13.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џафери Абдураманов Екрем. (44)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово бр. 10210/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 334, рег. бр. 334, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Илијази Мусов Вејбикамил, со седиште во Тетово, ул. „Загрепска“ бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илијази Мусов Вејбикамил. (45)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово бр. 6492/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 328, рег. бр. 328, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стевчовски Томов Младен, со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стевчовски Томов Младен. (46)

На основа дозволата од НО на Градската општина Тетово бр. 6421/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 327, рег. бр. 327, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Велковиќ Проков Илија, со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 116.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на сода-вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велковиќ Проков Илија. (47)

На основа дозволата од ГНО — Тетово бр. 149/46 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 333, рег. бр. 333, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебија Незири Кариманов Абдула, со седиште во Тетово, ул. „Белградска“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Незири Кариманов Абдула. (48)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2483/27-V-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 757, рег. бр. 757, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Никола Славков Урумов, со седиште во Скопје ул. „Белградска“ бр. 34.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Славков Урумов. (242)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1596 од 19-II-1947 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 737, рег. бр. 737, занаетчискиот дуќан под фирма:

Свекар Иван Манасиев Богатинов, со седиште во Скопје, ул. „105“ бр. 20.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на свеќи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Манасиев Богатинов. (243)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 5692/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 460, рег. бр. 460, занаетчискиот дуќан под фирма: Клиничар Јашар Алилов Алиловски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 29.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на клинџи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јашар Алилов Алиловски. (182)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2505/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 319, рег. бр. 319, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Рамиз Ш. Демировски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. Темпо“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз Ш. Демировски. (183)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 6400/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 499, рег. бр. 499, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Демир Раман Исмановски, со седиште во Куманово, ул. „Ленин“ бр. 15.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир Раман Исмановски. (184)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1706/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 71, рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Душан Орданов Миладиновски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. Темпо“ бр. 34.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Орданов Миладиновски. (185)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2155/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 187, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Кирил Трајков Андреевски, со седиште во Куманово, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 107.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Трајко Андреевски. (186)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 1544/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 33 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Крсто Ценев Донеvски, со седиште во Куманово, ул. „Генерал Темпо“ бр. 80.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Ценев Донеvски. (187)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2898/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 357, рег. бр. 357, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Доне Стојчев Јанакиевски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. Темпо“ бр. 67.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне Стојчев Јанакиевски. (188)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2059/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 156, рег. бр. 156, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Душан Доне Стојменовски, со седиште во Куманово, ул. „Трг Маршал Тито“ бр. 36.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Доне Стојменовски. (189)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2974/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 381, рег. бр. 381, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Борис Миланов Гелевски, со седиште во Куманово, ул. „Д. Божиновски“ бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Миланов Гелевски. (190)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2418/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 312, рег. бр. 312, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Крсто Петров Трајковски, со седиште во Куманово, ул. „Ген. Темпо“ бр. 70.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Петров Трајковски. (191)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 2889/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 350, рег. бр. 350, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Трајко Тодев Паневски, со седиште во Куманово, ул. „Л. Колишевски“.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Тодев Паневски. (192)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 6337/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 496, рег. бр. 496, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија Илија Атанасов Петровски, со седиште во Куманово, ул. „Н. Југославија“.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Атанасов Петровски. (193)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 6537/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 519, рег. бр. 519, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Владимир Пет-

ков Ангеловски, со седиште во Куманово, ул. „Диме Божиновски“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Петков Ангеловски. (194)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 6652/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 526, рег. бр. 526, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Трајан Денков Цветковски, со седиште во Куманово, ул. „Ал. Ранковиќ“ бр. 52.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Денков Цветковски. (195)

На основа дозволата од Поверенството за финансии на ГНО—Куманово бр. 6525/51 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 515, рег. бр. 515, занаетчискиот дуќан под фирма: Трукерај Страхил Трајков Симоновски, со седиште во Куманово, ул. „Л. Колишевски“ бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: трукерајски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страхил Трајков Симоновски. (196)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 311/46 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 167, рег. бр. 167, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Стојан Андонов Богдановски, со седиште во с. Косматац.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Андонов Богдановски. (197)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 2027/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 168, рег. бр. 168, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стојко Костов Илиевски, со седиште во с. Матејче.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојко Костов Илиевски. (198)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 1959/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 169, рег. бр. 169, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Сабедин Казим Далипи, со седиште во с. Матејче.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабедин Казим Далипи. (199)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 13445/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 170, рег. бр. 170, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Трајко Радев Додевски, со седиште во с. Довезенци.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Радев Додевски. (200)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 12686/45 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 171, рег. бр. 171, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Фејзула Е. Арифџи, со седиште во с. Слупчани.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејзула Е. Ариф. (19)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 2032/47 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 172, рег. бр. 172, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Фејзула Рустем Бектеши, со седиште во с. Глажња.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејзула Рустем Бектеши. (20)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 4345/46 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 173, рег. бр. 173, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Нуредин Казим Далипи, со седиште во с. Матејче.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нуредин Казим Далипи. (21)

На основа дозволата ГНО — Скопје бр. 2436/5 III-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 711, рег. бр. 711, занаетчишкиот дуќан под фирма: Трукерај Веска Бошкова, со седиште во Скопје, ул. „135“ бр. 150.

Предметот на работата на дуќанот е: трукерајски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веска Бошкова. (230)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2558/3-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 717, рег. бр. 717, занаетчишкиот дуќан под фирма: Папуџија Харалампи Георги Христовски, со седиште во Скопје, ул. „8“ бр. 9.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на папучи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Харалампи Георги Христовски. (231)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2606 од I-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 738, рег. бр. 738, занаетчишкиот дуќан под фирма: Саатчија Владимир Мирослав Бубевски, со седиште во Скопје, ул. „106“ бр. 25.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Мирослав Бубевски. (232)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1704-18-III-1948 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 833, рег. бр. 833, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јорганџија Камил Исмаил Ајдар, со седиште во Скопје, ул. „106“ бр. 64.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Камил Исмаил Ајдар. (233)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1577/31-XII-1946 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 751, рег. бр. 751, занаетчишкиот дуќан под фирма: Фирмописац Кирил Тодоров Градчановски, со седиште во Скопје, ул. „Г. Струтар“ бр. 24.

Предмет на работата на дуќанот е: фирмописачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Тодоров Градчановски. (234)

На основа дозволата од ГНО — Скопје 2250 од 18-VI-1951 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 752, рег. бр. 752, занаетчишкиот дуќан под фирма: Електро-инсталатор Алки Костов Георгиевски, со седиште во Скопје, ул. „Генерал Драпшин“ бр. 52.

Предмет на работата на дуќанот е: електроинсталаторски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алки Костов Георгиевски. (235)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2569 од 5-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 830, рег. бр. 830, занаетчишкиот дуќан под фирма: Стакло-брусач Трајан И. Стојановски, со седиште во Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 12.

Предмет на работата на дуќанот е: стаклобрусачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан И. Стојановски. (236)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 13147 од I-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 709, рег. бр. 709, занаетчишкиот дуќан под фирма: Машино-плетач Благоја С. Димовски, со седиште во Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја С. Димовски. (237)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 19351 од 10-XI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 829, рег. бр. 829, занаетчишкиот дуќан под фирма: Сарач Реџеп Шаин Касум, со седиште во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 119.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеп Шаин Касум. (238)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 491 од 12-VI-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 828, рег. бр. 828, занаетчишкиот дуќан под фирма: Машино шлосер Серафим Василев Донеv, со седиште во Скопје, ул. „253“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: машиношлосерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Серафим Василев Донеv. (239)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 15937/5-X-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 827, рег. бр. 827, занаетчишкиот дуќан под фирма: Курчиско ракавичарска работилница на Киро Тодоров Зарезанков, со седиште во Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиско-ракавичарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Тодоров Зарезанков. (240)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 2602 од 15-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 806, рег. бр. 806,

занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Целадин Мусли Целадин, со седиште во Скопје.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Целадин Мусли Целадин. (251)

На основа дозволата од ГНО — Скопје бр. 1730 од 10-VI-1949 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 845, рег. бр. 845, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Кадри Усеин Реџепов, со седиште во Скопје, ул. „105“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадри Усеин Реџеп. (249)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 1147 од 3-III-1954 година, Општинското трговско претпријатие „Обнова“, со седиште во с. Блатец, од 1-I-1954 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови на чек. сметка бр. 873-T-112, при Народната банка во Кочани, а поверителите да ги пријават своите барања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (524)

На основа решението на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 1147 од 3-III-1954 година, Градското трговско претпријатие „Брегалница“, со седиште во Кочани, од 1-I-1954 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови на чек. сметка бр. 873-T-308 при Народната банка во Кочани, а поверителите да ги пријават своите барања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (525)

На основа решението на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 1147 од 3-III-1954 година, Општинското трговско претпријатие „11 октомври“ со седиште во с. Винаца, од 1-I-1954 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови на чек. сметка бр. 873-T-309 при Народната банка во Кочани, а поверителите да ги пријават своите барања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (526)

На основа решението на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 1147 од 3-III-1954 година, Општинското трговско претпријатие „Илинден“, со седиште во с. Злетово, од 1-I-1954 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови

на чек. сметка бр. 873-T-238 при Народната банка во Кочани, а поверителите да ги пријават своите барања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (527)

На основа решението на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 1147 од 3-III-1954 година, Градското откупно претпријатие „Осогово“, со седиште во Кочани, од 1-I-1954 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови на чек. сметка бр. 873-T-307 при Народната банка во Кочани, а поверителите да ги пријават своите барања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (528)

На основа решението на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 1147 од 3-III-1954 година, Општинското трговско претпријатие „Буковац“, со седиште во Кочани, од 1-I-1954 година е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови на чек. сметка бр. 814-T-8 при Народната банка во Кочани, а поверителите да ги пријават своите барања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (529)

На основа решението на Народниот одбор на Малешевска околија бр. 14 од 26-II-1954 година, Градското трговско претпријатие „Грачац“, со седиште во Пехчево, е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ги уплатат своите долгови на тек. сметка при Народната банка во Берово бр. 874-T-31, а поверителите да ги пријават своите потражувања до Ликвидационата комисија. По истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви рекламации, а за исправна ќе се смета книговодствената состојба на претпријатието, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (503)

СОДРЖИНА

	Страна
94. Упатство за начинот на пресметувањето и наплатата на данокот на промет на тутунот	289
95. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на дипломираните сестри на НРМ	289
96. Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на оперските и хорски уметници на НР Македонија	289
97. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на извидниците на НР Македонија	290
98. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на музичарите и оперските и симфониските оркестри на Македонија	290